



## С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И  
УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА СТУДЕНТИТЕ ОД III ЦИКЛУС  
- ДОКТОРСКИ СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

1	Индекс (земени потписи од запишаните предмети во зимскиот семестар)
2	Образец А3 за запишување семестар со 50,00 ден. административна такса
3	Образец А4 за заверка на семестар со 50,00 ден. административна такса (овој образец го пополнуваат само студентите кои во претходниот семестар слушале генерички и предмет/и за едукација од полето, областа и потесната област на истражување)
4	Потврда за уплата од <b>700</b> евра во денарска противвредност (61,50 ден./евро), (втора, односно трета или четврта рата, се уплаќаат на Факултет за електротехника и информациски технологии-Скопје, на жиро сметката: <b>100000000063095</b> депонент: <b>НБРМ</b> трезорска подсметка: <b>160010428678814</b> повикување на број: <b>723019</b> , програма <b>41</b> со назнака за <b>___-та рата за упис на докторски студии на ФЕИТ</b>
5	Анкетен лист за предметите што се слушани во претходниот, зимски семестар (студентите кои немаат запишано предмети во претходниот, зимски семестар немаат обврска да достават анкетен лист) Анкетниот лист е достапен во делот „Документи“ на линкот: <a href="http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=153&amp;glavno=8">http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=153&amp;glavno=8</a>
6	Пријава за испит во зимскиот испитен рок (образец А5) со 50,00 ден. административна такса за секој испит одделно што се предвидува да се полага во оваа испитна сесија

Напомена: износитите за административни такси за упис на летен и заверка на зимски семестар може да се уплатат на една уплатница.

Студентите кои имаат недореализирани претходни уплати, при уписот на овој семестар, треба да достават уплатници и за заостанатите рати.

Запишаните предмети од претходниот, летен семестар во учебната 2013/2014 год., треба да се положени, во спротивно истите ќе треба да се презапишат и повторно да се платат кредитите.

Уписот и заверката на семестарот ќе се вршат во Службата за студентски прашања на ФЕИТ од **12 до 14.02.2015** година од **12:30 до 14:30** h.